

Службен гласник на Општина Струмица

Број 11

Четврток, 26.05.2011год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Општинска изборна комисија - Струмица

Р.б.	Стр.	Р.б.	Стр.
199.		204.	
Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1717	2	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1754	12
200.		205.	
Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1724	3	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1759	13
201.		206.	
Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1725	4	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1761	14
202.		207.	
Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1728	5	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1763	15
203.		208.	
Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1729	6	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1765	16
209.		214.	
Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1730	7	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1766	17
210.		215.	
Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1738	8	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1768	18
211.		216.	
Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1741	9	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1836	19
212.		217.	
Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1742	10	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1839	20
213.			
Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање избирачки одбор за избирачко место бр. 1746	11		

199.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1717

На местото на членот на избирачкиот одбор

3 **ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА-** СДСМ
СТОЈЧЕВСКА
ул. КОСТА БОЗОВ бр. 15 вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 **ЉУПЧО ТАНУШЕВ** СДСМ
ул. КОСТА БОЗОВ бр. 12 вл. ст.
своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-17/2
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Кирчо Батев с.р. | 3. Елена Давчева с.р. |
| 2. Надица Калинова с.р. | 4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р. |

.....

200.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1724

На местото на членот на избирачкиот одбор

4 САВЕ РИЗОВА

ул. ШИРОК ДОЛ

бр. 2

вл.

ВМРО-ДПМНЕ

ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

4 МИТКО ГОЦЕВ

ул. ТИВЕРИЈА

бр. 2

вл.

ВМРО-ДПМНЕ

ст.

своерачен потпис на
 новоименуваниот / новоизбраниот
 претседател / член

На местото на членот на избирачкиот одбор

3 ЗДРАВКО ЦИКАРСКИ

ул. ДРВАРСКА

бр. 48

вл.

СДСМ

ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 ТОНИ КИРОВ

ул. КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА

бр. 92

вл.

СДСМ

ст.

своерачен потпис на
 новоименуваниот / новоизбраниот
 претседател / член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор

2 ГОРГЕ КАСАПОВ

ул. МЕТОДИ МИТЕВСКИ- БРИЦО

бр. 1

ОПШТИНА СТРУМИЦА

вл.

ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини се именува лицето:

3 СОЊА ГУЛАКОВА

ул. ИЉО ШОПОВ

бр. 55

вл.

ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА БАЊА
 БАНСКО

ст.

своерачен потпис на
 новоименуваниот / новоизбраниот
 претседател / член

Претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на негово донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 16/2

26 .05.2011 год.

С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица

Претседател,

Васил Крстев с.р.

Членови:

1. Кирчо Батев с.р.

3. Елена Давчева с.р.

2. Надица Калинова с.р.

4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

201.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1725

На местото на членот на избирачкиот одбор

3 **СТИПЕ ШИРИЌ** СДСМ
ул. БОРИС ПОП ДИМИТРОВ бр. 33 вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **предлог на политичка партија** се именува лицето:

3 **МИТКО ЦВЕТКОВ** СДСМ
ул. БОРИС ПОП ДИМИТРОВ бр. 37 вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина **Струмица** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-82/3
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Кирчо Батев с.р. | 3. Елена Давчева с.р. |
| 2. Надица Калинова с.р. | 4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р. |

.....

202.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1728

На местото на членот на избирачкиот одбор

3 ТОДОРКА МАНИЛОВА СДСМ
ул. С.ДОБРЕЈЦИ бр. 225 вл. ст. 21

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **предлог на политичка партија** се именува лицето:

3 ЛЕФТЕРЧО ПАНЧУРОВ СДСМ
ул. МАКСИМ ГОРКИ бр. 40 вл. ст. 21

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина **Струмица** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 93/2
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

1. Кирчо Батев с.р.

3. Елена Давчева с.р.

2. Надица Калинова с.р.

4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

.....

203.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1729

На местото на членот на избирачкиот одбор

4 **ЗОРАН МАНЕВ**

ул. БРАЌА МИНКОВИ

бр. 59 вл.

ВМРО-ДПМНЕ

ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

4 **ЉУПЧО ТРАЈКОВСКИ**

ул. МЛАДИНСКА

бр. 203 вл.

ВМРО-ДПМНЕ

ст. 14

своерачен потпис на

новоименуваниот / новоизбраниот

претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-80/3
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

1. Кирчо Батев с.р.

3. Елена Давчева с.р.

2. Надица Калинова с.р.

4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

.....

204.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1730

На местото на членот на избирачкиот одбор

3 **МИРА МИТЕВА** СДСМ
ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 185 вл. ст. 22

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 **РОБЕРТ АТАНАСОВ** СДСМ
ул. МАНУШ ТУРНОВСКИ бр. вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 27/3
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Кирчо Батев с.р. | 3. Елена Давчева с.р. |
| 2. Надица Калинова с.р. | 4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р. |

.....

205.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1738

На местото на членот на избирачкиот одбор

3 **ДУШКО СТОИЛКОВ** СДСМ
ул. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ бр. 7 вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **предлог на политичка партија** се именува лицето:

3 **ЈАНЕ СТОИЛКОВ** СДСМ
ул. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ бр. 7 вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина **Струмица** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-31/2
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Кирчо Батев с.р. | 3. Елена Давчева с.р. |
| 2. Надица Калинова с.р. | 4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р. |

.....

206.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1741

На местото на членот на избирачкиот одбор

4 ТОНИ ШОПОВ ВМРО-ДГПМНЕ
ул. ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ бр. 1 вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **предлог на политичка партија** се именува лицето:

2 ФРЕДИ БОЗОВ СОУ НИКОЛА КАРЕВ- СТРУМИЦА
ул. 11 ОКТОМВРИ бр. 31 вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор

4 ФРЕДИ БОЗОВ ВМРО-ДГПМНЕ
ул. 11 ОКТОМВРИ бр. 31 вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **предлог на политичка партија** се именува лицето:

4 ТОНИ ШОПОВ ВМРО-ДГПМНЕ
ул. ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ бр. 1 вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на негово донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина **Струмица** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 91/3
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

1. Кирчо Батев с.р.

3. Елена Давчева с.р.

2. Надица Калинова с.р.

4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

.....

207.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1742

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор

1 **ВАНГЕЛИЦА АНАСТАСОВА** ОПШТИНА СТРУМИЦА
Бул. МАРШАЛ ТИТО бр. 15 вл. 1 ст. 5

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : здравствени причини се именува лицето:

1 **МАРИНА АНГЕЛОВА** ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА- СТРУМИЦА
ул. БЛАГОЈ ЈАНКОВ- МУЧЕТО бр. 48 вл. ст.

своерачен потпис на новоименуваниот /
новоизбраниот заменик претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-77/3
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Кирчо Батев с.р. | 3. Елена Давчева с.р. |
| 2. Надица Калинова с.р. | 4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р. |

.....

208.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1746

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор

2 МАЈА ГОДЕВА

ул. МЛАДНСКА

ОУ ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ-СТРУМИЦА

бр. 175 вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **предлог на политичка партија** се именува лицето:

2 ЛЕНЧЕ КАРАМИТРОВА

ул. ЛЕНИНОВА

ЈЗУ Здравствен дом Струмица

бр. 84 вл. ст.

своерачен потпис на

новоименуваниот / новоизбраниот

претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина **Струмица** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 75/3
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

1. Кирчо Батев с.р.

3. Елена Давчева с.р.

2. Надица Калинова с.р.

4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

.....

209.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1754

На местото на членот на избирачкиот одбор

3 **ЛЕНЧЕ ВРГАЉАКОВА** СДСМ
ул. ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 87 вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 **ВАНЧО АНЦИЕВ** СДСМ
ул. ОХРИДСКА бр. 48 вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 127/2
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

1. Кирчо Батев с.р.

3. Елена Давчева с.р.

2. Надица Калинова с.р.

4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

.....

210.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1759

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор

3 **ВАСИЛ СТОЈКОВ** СДСМ
ул. СПИРО ЗАХОВ бр. 5 вл. ст. 18

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 **ВАСИЛ ДИМИТРИЕВ** СДСМ
ул. СПИРО ЗАХОВ бр. 48 вл. ст. 18

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 65/2
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Кирчо Батев с.р. | 3. Елена Давчева с.р. |
| 2. Надица Калинова с.р. | 4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р. |

.....

211.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1761

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор

3 **УБАВКА ЗАНЕВА** СДСМ
С. ВЕЉУСА бр. 258 вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **предлог на политичка партија** се именува лицето:

3 **ДЕЈАН ВЕЛКОВ** СДСМ
С. ВЕЉУСА бр. 66 вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина **Струмица** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 71/3
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Кирчо Батев с.р. | 3. Елена Давчева с.р. |
| 2. Надица Калинова с.р. | 4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р. |

.....

212.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1763

На местото на заемник членот на избирачкиот одбор

3 ЖАН КОВАЧИНОВ СДСМ
С. БАНИЦА бр. вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **предлог на политичка партија** се именува лицето:

3 РИСТО ДИМИТРИЕВ СДСМ
С. БАНИЦА бр. 96 вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина **Струмица** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 55/2
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Кирчо Батев с.р. | 3. Елена Давчева с.р. |
| 2. Надица Калинова с.р. | 4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р. |

.....

213.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1765

На местото на членот на избирачкиот одбор

3 **ГОРАН АНДОНОВ** СДСМ
С. ДОБРЕЈЦИ бр. вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 **МИТЕ МИТЕВ** СДСМ
С. ДОБРЕЈЦИ бр. вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор

3 **КИРЧО ЃОНЕВ** СДСМ
С. ДОБРЕЈЦИ бр. вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 **КИРО ЃОРЃИЕВ** СДСМ
С. ДОБРЕЈЦИ бр. вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10-92/3
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Кирчо Батев с.р. | 3. Елена Давчева с.р. |
| 2. Надица Калинова с.р. | 4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р. |

.....

214.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1766

На местото на членот на избирачкиот одбор

3 КИРЕ ГОРИЧЕВ

СДСМ

С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

вл.

ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 КИРЕ ГОРГИЕВ

СДСМ

С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

вл.

ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор

3 ЕФТИМ ТИМОВ

СДСМ

С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

вл.

ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 ВАНЧО КОСТАДИНОВ

СДСМ

С. ДОБРЕЈЦИ

бр.

вл.

ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 60/2
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

1. Кирчо Батев с.р.

3. Елена Давчева с.р.

2. Надица Калинова с.р.

4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

.....

215.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1768

На местото на членот на избирачкиот одбор

3 БРАНКО ЈОВАНОВ СДСМ
С. ПОПЧЕВО бр. 86 вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: **предлог на политичка партија** се именува лицето:

3 ИЉО ИЉАШЕВ СДСМ
С. ПОПЧЕВО бр. 194 вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина **Струмица** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 57/2
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Кирчо Батев с.р. | 3. Елена Давчева с.р. |
| 2. Надица Калинова с.р. | 4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р. |

.....

216.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1836

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор

3 **БЛАЖО СТОЈАНОВ** СДСМ
С. СВИДОВИЦА бр. вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 **МИТКО МИЦЕВ** СДСМ
С. СВИДОВИЦА бр. 20 вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 47/2
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

1. Кирчо Батев с.р.

3. Елена Давчева с.р.

2. Надица Калинова с.р.

4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

.....

217.

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 54/11), Општинската изборна комисија Струмица, на седницата одржана на ден 26.05.2011 година, во состав Претседател Васил Крстев, и членовите Кирчо Батев, Надица Калинова, Сузана Терезиќ Трендова и Елена Давчева го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1839

На местото на членот на избирачкиот одбор

3 **ВАСИЛ КОЦЕВ** СДСМ
С. САЧЕВО бр. 39А вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 **ГОРАН ПАНДЕВ** СДСМ
С. САЧЕВО бр. 119 вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор

3 **МИТЕ СТОЈКОВ** СДСМ
С. САЧЕВО бр. 10 вл. ст.

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: предлог на политичка партија се именува лицето:

3 **МИТЕ ГЛИГОРОВ** СДСМ
С. САЧЕВО бр. вл. ст.

своерачен потпис на
новоименуваниот / новоизбраниот
претседател / член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Струмица и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 10- 67/3
26 .05.2011 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија - Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

Членови:

1. Кирчо Батев с.р.
2. Надица Калинова с.р.
3. Елена Давчева с.р.
4. Сузана Терезиќ-Трендова с.р.

.....